

НОВАТА ŠKODA OCTAVIA RS

Ценовник



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

OCTAVIA A8 RS MY2021 CW01/21

Мотор	Менувач	Модел код	
2.0 TSI (180 kW / 245 HP) - EU6	MT6	NX36Q521	34.570 € 2.143.340 ден
2.0 TSI DSG (180 kW / 245 HP) - EU6	DSG	NX36QD21	36.160 € 2.241.920 ден
2.0 TDI EVO DSG (147 kW / 200 HP) - EU6	DSG	NX365D21	38.430 € 2.382.660 ден
2.0 TDI EVO DSG 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6	DSG	NX365Z21	40.310 € 2.499.220 ден

Сериска опрема

> RS

Системи за стабилност при возење – ABS, ASR, HBA, EBD, ESC, EDL, MKB	Jumbo Box – преден потпирач за раце / централен наслон за раце позади, со држач за чаша	Трокрак спортски мултифункционален кожен управувач (со педали за DSG модели)
7 x воздушни перничина (за возач, совозач, странични напред, завеси за глава и централно)	Електрични стакла на сите врати	Driver Activity Alert - систем за предупредување на замор кај возачот
Hill Hold асистент при угорнини	CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско регулирање на температурата	SUNSET
FRONT ASSIST - радар во предниот браник за автоматско сопирање при појава на препрека	MATRIX LED светла со динамична контрола на агол и варијабилна дистрибуција на светлина	Текстилни патосници, напред и позади
LANE ASSIST – асистент за одржување на коловозна лента	Full LED задни светла во специјален дизајн со анимиран сигнал за вртење	Smart Link Plus – безжично поврзување
Сензори за паркирање, напред и позади	Систем за миеење на предните светла	Електро хидрауличен серво управувач подесив по висина и длабочина
Ел. регулација, преклопување и авто. затемнување (возач) на странични ретровизори со греење, меморија и навалување (совозач) / автоматско затемнување на централен ретровизор	Светлосен асистент со сензор за дожд и самозатемнувачки внатрешен ретровизор	Start & Stop систем за регенерација
Електро-механичка паркинг сопирачка	Светла за магла	Преграда за наочари
	N Carbon декоративни инсерти	Темпомат со ограничувач
		Челично резервно тркало

> Спортските карактеристики на Octavia претставени преку RS

Централно воздушно пернице	KESSEY Advance систем за централно заклучување/ отклучување без клуч на сите врати
Спортска шасија (-15 мм)	SIDE ASSIST - систем за помош при промена на лента
DMS - Систем за избирање на возачка програма	Црвени спортски сопирачки клешти
Glossy Black детали: рамка на предната решетка / рамки на прозорите / навлаки за ретровизори / кровни шини (за Combi)	18" Алуминиумски фелни COMET Black
Предни RS интегрирани светла за магла	RS спортски Alcantara седишта со лого
RS спортски дизајн на браниците со RS емблеми	Амбиентално осветлување во кабината / осветлување во пределот на нозете напред и позади
Камера за паркирање, позади	Ел. регулација на предните седишта со лумбална поддршка, ф-ја за меморија, масажа и издолжување на наслонот за седење
Греење на предните седишта	3D Навигациски систем COLUMBUS со 10" екран, DAB, WLAN, Voice Control и Web радио
Virtual Cockpit – дигитална инструментална табла	

Надворешност

Бришач на задното стакло (сериска опрема за Combi изведба)	8M1	7.256 ден.	117 €
Загревање на дизните за прскање на предниот ветробран	9T1	1.929 ден.	31 €
Електричен панорамски сончев кров (само за Combi изведба)	3FU	59.153 ден.	954 €
Варијабилен под во багажникот (само за Combi изведба)	3GN	13.594 ден.	219 €
Подготовка на кука за влечење	1M5	10.012 ден.	161 €
Кука за влечење, отстранлива со адаптер	PK1	49.141 ден.	793 €
Предни светла за магла со CORNER функција	8WH	6.154 ден.	99 €
Предни акустични стакла со SUNSET - длабоко затемнети задно и задни странични стакла	VW5	6.522 ден.	105 €
DCC - Адаптивна шасија со Driving Model Selection (важи за изведби со 150кк)	PFD	47.304 ден.	763 €
Comfort пакет I (електрично регулирање на петтата врата / дополнителна електрична брава за безбедност на деца / Full LED задни светла)	PD7	20.300 ден.	327 €
Comfort пакет II (Virtual Pedal - електрично регулирање на петтата врата преку сензор во браникот / дополнителна електрична брава за безбедност на деца / Full LED задни светла)	PD6	29.852 ден.	481 €

Ентериер

Греење на предни и задни седишта	4A4	9.002 ден.	145 €
Електрично греење на предното ветробранско стакло	4GW	15.248 ден.	246 €
Sleep пакет (потпирачи за глава на задните седишта / механички завеси на задните стакла / дополнителна електрична брава за безбедност на деца) (важи само за Combi изведба)	PKZ	12.033 ден.	194 €
SIMPLY CLEVER пакет (држач за таблет / подот во багажникот обложен со needle-punched nonwoven ткаенина)	PKC	7.624 ден.	123 €
Механички завеси на задните стакла	PKS	12.951 ден.	209 €
Мултифункционален трокрак спортски кожен управувач со греење (со педали за DSG модели)	PL9	7.165 ден.	116 €
Мрежа + карго елементи во багажен простор	6M3	3.766 ден.	61 €

Безбедност

Алармен уред со KESSY Advance - централно заклучување без клуч на сите врати со KESSY Go копче за стартување	PDE	13.778 ден.	222 €
PARK ASSIST - систем за помош при паралелно и попречно паркирање	7X5	17.911 ден.	289 €
TRAVEL ASSIST (Асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лентата / адаптивен темпомат до 210 km/h со "follow to stop" функција / Virtual Cockpit) (мора во комбинација со PL4)	PSW	32.516 ден.	524 €
AREA VIEW 360° камери за паркирање (мора во комбинација со 7X5 7Y1 PWZ)	PKB	22.412 ден.	361 €
Воздушно перниче за колена на возачот	4UP	14.421 ден.	233 €
Странични воздушни перничуња и позади со централно воздушно перниче	PE6	16.717 ден.	270 €
CREW PROTECT ASSIST - превентивен систем за заштита на патниците при удар од напред и позади (мора во комбинација со 7Y1 PE6)	7W4	9.553 ден.	154 €
Адаптивен темпомат до 210 km/h со "follow to stop" функција	8T8	22.137 ден.	357 €

Функционалност

HEAD-UP display	KS1	35.455 ден.	572 €
USB C пакет (x2 портови напред и позади, x1 покрај централниот ретровизор)	U9C	8.359 ден.	135 €
CANTON Sound System (11 звучници / subwoofer / 600+ W) (мора во комбинација со PDC PWZ)	9VS	29.760 ден.	480 €
Comfort telephony (BT / преграда за безжично полнење / LTE)	PT2	15.707 ден.	253 €
230V приклучок заедно со x2 USB C портови напред и позади и x1 покрај централниот ретровизор	PT9	13.686 ден.	221 €

Забелешка:

За **Combi** каросериска варијанта се доплаќа 93.000 ден (1.500 €) на горенаведените цени за Limo варијанта.

Алуминиумски фелни и пневматичи

Алуминиумски фелни - COMET Aero black со брусена обработка - 7.5 x 18 со пневматичи 225/45 R18	PJG	4.776 ден.	77 €
Алуминиумски фелни - ALTAIR Aero со брусена обработка - 7.5 x 19 со пневматичи 225/40 R19	PJK	24.433 ден.	394 €
Алуминиумски фелни - ALTAIR Aero anthracite со брусена обработка - 7.5 x 19 со пневматичи 225/40 R19	PJL	30.128 ден.	486 €
Црвена Velvet Red/ Црна Crystal Black Ексклузивна Металик боја	FLT	27.900 ден.	450 €
Бела Candy White/ Сина Energy Blue/ Црвена Corrida Red Акрилна Боја	CHR	0 ден.	0 €
Металик Боја	MET	6.820 ден.	110 €

18" Алуминиумски фелни COMET Aero black со брусена обработка



19" Алуминиумски фелни ALTAIR Aero со брусена обработка



19" Алуминиумски фелни ALTAIR Aero anthracite со брусена обработка



Виртуелна инструментална табла

Достапни бои:

- Бела Candy White акрилна
- Сива Steel Grey акрилна
- Црвена Corrida Red акрилна
- Зелена Mamba Green металик (наскоро)
- Сина Race Blue металик
- Сива Quartz Grey металик
- Црвена Velvet Red металик
- Црна Magic Black металик
- Бела Moon White металик
- Сребрена Brilliant Silver металик

RS црвено/ црн ентериер во Alcantara

